

# СООПШТЕНИЕ

Запишување на летен и заверка на зимски семестар  
во учебната 2021/22 год.

Запишувањето ќе се врши од **09.02 до 16.02.2022 год.**

**ВАЖНО:** Уписот ќе се врши **со физичко присуство**, во канцеларијата на Студентски прашања на ХЕФ. Ве молиме, имајте на ум дека од вас најпрво се очекува и семестарот веќе да сте го пријавиле **електронски во iKnow!**

## Потребни документи:

1. Образец за запишување и образец за заверка на семестар.
2. Доказ за уплата на II. рата за академската година
  - 6.150,00 ден. за редовните студенти, 12.300,00 ден. за тие со кофинансирање и вонредните
  - Средствата да се уплатат според првата мостра на крајот на Соопштението
3. Студентите кои имаат пријавено пракса, доставуваат пријава и потврда. Потпишани од соодветните професори ги доставуваат на Студентски прашања.
  - за стручна пракса потпис од проф. д-р Македонка Стојановска
  - за феријална пракса потпис од вонр. проф. д-р Бојан Симовски.

4. Уплатница за презапишани предмети од парните семестри
  - 205 денари/кредит за редовни, 410 денари/кредит за вонредни и студенти со кофинансирање (согласно Одлука бр. 02-618/2 од 06.09.2017 год. ). Мостра од уплатницата за презапишани предмети имате подолу.
5. Уплатница од 100,00 ден. за тетратки. Мостра од уплатницата за тетратки имате подолу.

За студенти што запишуваат **семестар под 20 кредити**:

- Уплата од 2.500,00 за семестар
- Уплата за презапишани предмети по кредит
- Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се однесува за студентите запишани по соодветните студиските програми од 2013. година наваму.

#### НАПОМЕНА ЗА ЗАДОЦНЕТО ЗАПИШУВАЊЕ:

Запишувањето по назначениот краен рок (16.02.2022 год.) ќе се врши со дополнителен паричен надомест, и тоа:

- 1.000,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 17. и 24.февруари,
- 1.500,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 25.февруари и 4.март,
- 2.500,00 денари, доколку запишувањето е после 4.март

Со почит,

Служба за студентски прашања  
ХЕФ

Соња (075/258-119)

Дејан (075/258-181)

Прилог: Мостри од потребни уплатници

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА \_\_\_\_\_

<b>НАЛОГОДАВАЧ</b>	<b>ПРИМАЧ</b>
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ----- АДРЕСА ----- БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ----- Трезорска сметка - Скопје ----- БАНКА НА ПРИМАЧ НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА _____ ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ) X X X X X X X X X X X X X X ----- ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ) _____ ЦЕЛ НА ДОЗНАКА За упис на летен семестар 2021/22	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5 ИЗНОС МКД _____ Сума (денари) УПЛАТНА СМЕТКА _____ СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6 ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 7 2 3 0 1 2 4 1 НАЧИН _____ ДАТУМ НА УПЛАТА _____ МЕСТО НА УПЛАТА X X X X X X X X ГРАД
ПОТПИС СВОЕРАЧЕН ПОТПИС	

образец ПП50

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАТУМ НА ВАЛУТА \_\_\_\_\_

<b>НАЛОГОДАВАЧ</b>	<b>ПРИМАЧ</b>
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ----- АДРЕСА ----- БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ----- Трезорска сметка - Скопје ----- БАНКА НА ПРИМАЧ НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА _____ ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ) X X X X X X X X X X X X X X ----- ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ) _____ ЦЕЛ НА ДОЗНАКА За презапишани предмети од летни семестри	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5 ИЗНОС МКД _____ * X X X X X X X X УПЛАТНА СМЕТКА _____ СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6 ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 7 2 3 0 1 3 4 1 НАЧИН _____ ДАТУМ НА УПЛАТА _____ МЕСТО НА УПЛАТА X X X X X X X X ГРАД
ПОТПИС СВОЕРАЧЕН ПОТПИС	

образец ПП50

ДАТУМ НА ВАЛУТА

**НАЛОГОДАВАЧ**

**ПРИМАЧ**

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ  
УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура  
и екоинженеринг „Ханс Ем“

АДРЕСА

Трезорска сметка - Скопје

БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ

БАНКА НА ПРИМАЧ

НБРСМ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ)

X X X X X X X X X X X X X X X

ИЗНОС

МКД \* X X X X X X X X

ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)

УПЛАТНА СМЕТКА

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА

За тетратки

СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДНИКА КОРИСНИК

1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6

ПЕРИОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА

7 2 3 0 1 9 4 1

НАЗИВ

ПОТПИС

СВОЕРАЧЕН ПОТПИС

ДАТУМ НА УПЛАТА

X X X X X X X X

МЕСТО НА УПЛАТА

ГРАД